

PHILIPS S880



Оваа седмица компанијата "Philips" го претстави својот нов модел на мобилен телефон, преклопникот S880. Тој е претставен како музички телефон и јасно е за кој корисници е наменет, и покрај тоа што неговите 128MB меморија се премали за сите вистински љубители на музиката, кои веќе не сакаат ниту да слушнат за меморија ако нема барем 1GB. Префрлањето на музиката се одвива преку USB 1.1 верзија, а не 2.0, така што трансферирањето на датотеката оди побавно отколку што очекуваме од овој уред. Вградената камера е со VGA квалитет. За пофалба е и дизајнот на овој модел, но сепак не ни е познат еден од поважните детали, кои ги гледаме кога купуваме нов телефон, а тоа е цената.



ПАМЕТНА ПЕРНИЦА

Јапонската компанија "Lofty", која се занимава со производство на перници, го тестираше новиот модел на перница, кој се вика "Sleep Doctor". Оваа модерна перница ја анализира состојбата во главата и во телото за време на спиењето и сите податоци ги испишува на мал екран. "Sleep Doctor" вреди 45.000 јени, што во наши пари би му дошло нешто помалку од 20.000 денари.

SIM-КАРТИЧКА ОД 512MB

Мобилен оператор "Orange" ќе пушти во продажба SIM-картичка со капацитет од 512 MB. Компанијата "Orange", во соработка со M-systems, Oberthur Card Systems и LG Electronics планираат годинава да ја пуштат SIM-картичката во продажба, која ќе има 8.000 пати поголем капацитет од обичната SIM-картичка. Така, во 512 мегабајтната картичка "Megasim" ќе можете да внесете до 130 музички композиции, 3 филма или 80 игри за мобилен, за разлика од обичната SIM-картичка со 64 килобајти која собира стотина телефонски броеви и не многу SMS пораки. Се очекува картичката "Megasim" да се појави во продажба на крајот на третиот и на почетокот на четвртиот квартал од оваа година. До крајот на годината капацитетот на картичките можно е да биде доведен и до 1 гигабајт.



SAGEM MYX-8

"Sagem" е многу популарен производител на мобилни телефони меѓу корисниците со слаба куповна моќ (а сè уште немаат генерален дистрибутер за Македонија). "Sagem myX-8" има QVGA TFT LCD екран, со димензии 320 x 240 пиксели, кој може да прикаже 262.144 бои, претставува еден од најголемите екрани на пазарот. Вградената камера од 1.3 мегапиксели има 8x дигитален зум и блиц. Поддржува Java, GPRS, WAP и има можност за репродукција MP3 мелодии. За пренос на податоци со PC може да се користи Bluetooth, USB и Infrared, а поддржува и miniSD мемориски картички до 1GB.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ